



Иако Организацијата "Обединети Македонци" е основана со цел да дејствува за национално и културно обединување на Македонците во Канада, нејзините активисти покренале активности за почнување на соработка и на економски план.

"Цел ни е да инвестираме тука и да му кажеме на Македонецот во Канада дека и во Македонија може успешно да се работи", вели Борис Мангов.

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



Господинот Борис Мангов е Македонец кој веќе четириесеттина години живее во Канада. Носталгијата постојано го влече кон родната гротка, а желбата да ја види татковината во поубаво светло е мотивот да посака да инвестира во матичната земја, но и активно да се вклучи во одбраната на македонштината на северноамериканскиот континент. На почетокот, за Македонецот кој живее на тие простори било многу тешко да го докаже својот идентитет. Но, со текот на времето тамошните Македонци успеале да се осознаат како вистински Македонци, без разлика дали потекнуваат од Егејска, Пиринска, Вардарска Македонија.

Овој Македонец е претседател на Организацијата "Обединети Македонци" во Канада. Станува збор за најстарата македонска организација во иселеништвото, која и најмногу придонесе за зачувување на македонскиот национален идентитет, јазикот, фолклорот, културолошките карактеристики во иселеништвото. Иако Организацијата е основана со цел да дејствува за национално и културно обединување на Македонците во Канада, нејзините активисти, покренале активности за почнување соработка и на економски план.

ИДЕНТИТЕТ

За тоа како Организацијата успеала толку долго време да опстои и да се спротивстави на разните антимакедонски

пропаганди, кои значително се присутни во Канада, Мангов објаснува дека тоа е заслуга на тамошниот македонски народ кој од себе давал многу време и многу енергија за организацијата да се формира таква каква што е денес. Нејзините активности се насочени кон одржување контакти со Македонците, независно каде и да се. Во таа насока Организацијата веќе две години ги одржува "Дионовиите игри" во градот под Марковите кули - Прилеп. На нив доаѓаат Македонци од сите делови на Македонија. Годишна имааше натпревари меѓу децата од Пиринскиот и од Вардарскиот дел на Македонија, а и од Албанија. Пехарот на "Обединети Македонци" ќе остане да стои под Марковите кули, како симбол на овие игри кои се одржуваат во градот.

Еден од начините на кој Организацијата "Обединети Македонци" се бори за зачувување на македонштината е и издавањето на нејзиното гласило.

"На почетокот гласилото излегуваше четири пати во годината, сега излегува три пати, за '11 Октомври', за 'Гоцевата вечер' и за 'Илинденскиот пикник'. Македонците се распрснати насекаде во Канада, а весникот е единственото нешто што остана за да можеме да докажеме дека сме тука", вели Мангов.

На негова иницијатива, на местото каде што се организира "Илинденскиот пикник", "Обединети Македонци" го

ЖЕЛБАТА ДА НА МАКЕДОН ТАТКОВИНАТ

Еден од начините на кој Организацијата "Обединети Македонци" се бори за зачувувањето на македонштината е и издавањето на нејзиното гласило.

"На почетокот гласилото излегуваше четири пати во годината, сега излегува три пати, за '11 Октомври', за 'Гоцевата вечер' и за 'Илинденскиот пикник'. Македонците се распрснати насекаде во Канада, а весникот е единственото нешто што остана за да можеме да докажеме дека сме тука", вели Мангов.

На негова иницијатива, на местото каде што се организира "Илинденскиот пикник", "Обединети Македонци" го осветиле манастирот "Свети Илија". Станува збор за прекрасен манастир, кој е оддалечен 50 километри од Торонто.

Во Канада има повеќе црковни општини и македонски организации - борци за македонската кауза, а Организацијата "Обединети Македонци" е во постојан контакт со нив.

осветиле манастирот "Свети Илија". Станува збор за прекрасен манастир, кој е оддалечен 50 километри од Торонто.

Во Канада има повеќе црковни општини и македонски организации - борци за македонската кауза, а Организацијата "Обединети Македонци" е во постојан контакт со нив.

ПОЧЕТОЦИ

Борис Мангов потекнува од Егејскиот дел на Македонија. Роден е во 1942 година, а до петгодишна возраст живеел во селото Баница. Во 1947 година, во екот на Граѓанската војна, кога многумина биле протерани, неговото семејство дошло во Битола. Мангов го совладал македонскиот јазик и основно училиште завршил во Битола. Во овој град живеел десет години, а потоа неговото се-

мејство се преселило во Нов Белград. Таму живееле две години, а во јануари 1959 година заминале за Канада. На почетокот Мангов својата егзистенција ја обезбедувал работејќи во ресторан, но денес тој е успешен бизнисмен, сопственик е на фирмата "БМ Селектив", која е основана во 1978 година.

За своите почетоци во Канада, Мангов вели:

"Заминувањето во Канада не беше мој избор. Тогаш бев 16-годишно дете, во кое се создаваа срдца и љубовта кон животот. Во тој период родителите решија да замине во таа земја. Тие, моите браќа и јас таму најдовме поволни услови за создавање подобра егзистенција, државата ги дава во секој поглед и ако имаш способности можеш нешто да направиш. Јас продолжив да учам и посетував училиште на англиски јазик, зашто многу е лесно

да се снајдеш ако го знаеш јазикот. Тогаш бев млад и почнав да работам. Моето работно место беше далеку и бев принуден многу да патувам. Бев единствениот 'среќник' од семејството кој требаше да работи. Со текот на времето ги завршив потребните курсеви за мојот бизнис, имам дипломи за електрика, водоинсталатер, керамика, сè што ми е потребно за бизнисот. Татко ми беше најдобар столар во Битола пред да замине во Канада, а кога дојдовме таму во прво време тој не работеше на занаетот, но беше мудар и бараше начин да направи пари. За шест години успеа да заработи многу пари. Отворив фирма, а овој бизнис многу ми се допадна, бидејќи е наследство од татко ми. Почнав полека да работам во фирмата. Секоја година просперирав и во тоа време станав јак бизнисмен. Вработив многу луѓе и фирмата е позната, но не само во Торонто, туку и пошироко.

Ние извезуваме репроматеријали во Грција, Мексико, Куба и сега се вртиме кон Македонија. Кога ја основав фирмата таа изработуваше само висечки елементи за кујни. Денес изработува плакати, комода. Работам со задоволство, зошто многу е важно тоа што го работиш и да го сакаш. Почнав од нула, но денес таа е многу силна фирма. Имаме капацитет во еден ден да изработиме и по неколку кујни. Во фабриката немаме никаков проблем околу нивната изработка, зошто материјалите се калупени на тој начин што дедесет отсто од кујната, на пример, веќе се направени, останува само да се состават деловите. Напредуваме во работата и секогаш измислуваме нови, помодерни работи. Се надевам дека мојот бизнис ќе просперира и во Македонија".

ИНВЕСТИЦИИ

Мангов сака да инвестира во татковината. Во една прилика тој изјави дека многумина Македонци кои живеат во Канада, САД и во други земји сакаат да вложуваат во земјава, но токму за овие луѓе државата досега не создала соодветни услови за тука да почнат бизнис, а за што, меѓу другото, се потребни даночни олеснувања, да исчезне рекетирањето...

"Имам пријатели кои сакаат да инвестираат во Македонија. Државата мора нешто да направи, да ги олесни давачките, а најважна е гаранцијата", вели овој Македонец.

Во изминатиов период направени се директни контакти со голем број македонски, главно, мали и средни компании, со цел да се разгледаат можностите за деловна соработка за увоз на производи од Канада, но и за извоз на производи од Македонија на канадскиот пазар. Мангов смета дека извозот на дрвни производи од Канада во Македонија е можен и економски исплатлив, бидејќи оваа земја е еден од најголемите светски производители и извозници на др-

ИМ ПОМОГНАМ ЦИТЕ МЕ ВРАЌА ВО А





во и на дрвни преработки, поради што може да си дозволи калкулации со цените. Во конкретниот случај станува збор за испорака на репроматеријали. Откако македонските претпријатија ќе ги откупат репроматеријалите од "БМ Селектив", ќе можат да изработат кујни и да ги продаваат на македонскиот пазар.

"Испораката на репроматеријалите - како што објаснува Мангов - ќе се врши најбрзо што може. Имено, ако сега за испорака на такви материјали, на пример, од Словенија, се чека две - три седмици, ние ќе ги испорачуваме веднаш. Наша цел е да влеземе во државата, да го активираме приватниот сектор. Нашите репроматеријали ќе бидат поевтини, зошто ако цената биде иста, нема зошто да се мачиме да ги носиме тука".

Во Македонија господинот Мангов дојде со подготвен елаборат, а пред извесен период оствари и контакти со



МНР, односно со Секторот за иселеништво.

"Тие беа задоволни што самoinицијативно се организирале за вакво нешто. Многу наши иселеници доаѓале, инвестирале и се враќале назад. Ние почнавме со една друга

шема. Увидовме дека преку договор со малите и со средните претпријатија може многу повеќе да вложиме во позитива. Од Секторот за иселеништво ни дадоа целосна поддршка и нè упатија во натамошните постапки, закон-

ската регулатива, која предвидува три години да бидеме ослободени од данок. Бевме и во Агенцијата за странски инвестиции. Реализацијата на нашиот проект е пред крај. Но, пред да почнеме практично да го реализираме, сакаме да се заврши законската регулатива, да потпишеме долгорочен договор, зошто искуството покажа што може да се случи - влегуваме во бизнис, почнуваме да работиме, по 3-4 месеци тоа не важи. Значи, треба да потпишеме договор на 2-3 години за да легне работата. Мислам дека овој пат работата ќе тргне добро и државата ќе биде задоволна. Сакаме да им помогнеме на луѓето кои живеат во Македонија и мислам дека нашата иницијатива ќе вроди со плод. Цел ни е да дојдеме тука и со помош на Ѓорѓи Волчевски, кој е координатор за Македонија, да му кажеме на Македонецот во Канада дека и во Македонија може успешно да се работи", вели Мангов.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА! МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ Вие ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM

книжарница ТАБЕРНАКУЛ

Табернакул има и своја книжарница која се наоѓа во центарот на Скопје на ул. Димитрие Чуповски бр. 4. Оваа книжарница е една од најдобро снабдените во земјата. Изборот на книги се движи меѓу 10 и 15 илјади наслови.



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073
книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk
www.tabernakul.com.mk

